

ВЕТЕРИНАРНО УВЕРЕНИЕ ЗА ДОМАШНИ КУЧИЊА И МАЧКИ, НАМЕНЕТИ ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНО ДВИЖЕЊЕ
VETERINARY CERTIFICATE FOR DOMESTIC DOGS AND CATS FOR NON-COMERTIAL MOVEMENT

Земја на потекло на животното: /Country of dispatch of the animal:

МК

Сериски број на сертификатот
Serial number of the certificate:

I. Сопственик/ одговорно лице кое го придружува животното
Owner/ responsible person accompanying the animal

Име: First name:	Презиме: Surname:
Адреса: Address:	
Број на пошта: Postocode:	Град: City:
Земја: Country:	Телефон: Telephone:

II. Опис на животното
Description of the animal

Вид: Species:	Паса Breed:	Пол: Sex:
Датум на раѓање: Date of birth:	Крзно(боја и тип): Coat (color and type)	

III. Идентификација на животното
Identification of the animal

Број на микрочип: Microchip number:	
Локација на микрочипот: Location of microchip	Дата на обележување со микрочип: Date of microchipping:
Број на тетоважа: Tattoo number:	Дата на обележување со тетоважа: Date of tattooing:

IV. Вакцинирање против беснило
Vaccination against rabies

Производител и име на вакцината: Manufacturer and name of vaccine:		
Дата на вакцинирање: Vaccination date:	Број на серија: Batch number:	Рок на употреба до: Valid until:

V. Серолошки тест за беснило (по потреба)
Rabies serological test (when required)

Потврдувам дека серолошкиот тест за животното извршен на примерок на крв земен на дата _____, е тестиран во ОИЕ референтна лабораторија _____, со тест на титрација на беснило неутрализирачки антитела и е добиен резултатот _____ (титар еднаков или поголем од 0,5IU/ml) / I confirm that the serological test for the animal, carried out on a sample taken on date _____, and tested in an OIE reference laboratory _____ with rabies neutralizing antibody titre with the following result _____ (titre equal to or greater than 0.5IU/ml).

Овластен ветеринар или ветеринар со овластување од надлежен орган(*)(во вториот случај надлежниот орган мора да го гарантира сертификатот)
Official veterinarian authorized by the competent authority (*) (in the latter case, the competent authority must endorse the certificate)

Име: Name:	Презиме: Surname:
Адреса: Address:	Потпис, датум и печат: Signature, date and stamp:
Поштенски број: Postcode:	
Град: City:	

Држава: Country:	
Телефон: Telephone:	
VI. Третман од болви(по потреба) Tick treatment (when required)	
Производител и име на производителот: Manufacturer and name of product:	
Датум и време на третманот : Date and time of treatment (dd/mm/yy + 24 hour clock):	
Име на ветеринарот: Name of veterinarian:	
Адреса: Address:	Потпис датум и печат: Signature, date and stamp:
Поштенски број: Postcode:	
Град: City:	
Држава: Country:	
Телефон: Telephone:	
VII. Третман за Echinococcus (по потреба) Echinococcus treatment (when required)	
Производител и име на производ: Manufacturer and name of product:	
Датум и време на третман Date and time of treatment (dd/mm/yy + 24 hour clock):	
Име на ветеринарот: Name of veterinarian:	
Адреса: Address:	Потпис, датум и печат: Signature, date and stamp:
Поштенски број: Postcode:	
Град: City:	
Држава: Country:	
Телефон: Telephone:	
Забелешки/Notes:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Идентификацијата (тетоважа или микрочип) мора да биде верифицирана пред било какви приклучоци да се направат на сертификатот / Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate. 2. Употребената вакцина за беснило мора да биде инактивирана вакцина произведена во согласност со ОИЕ стандардите / The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards. 3. Овој сертификат важи четири месеци по потпишувањето од овластени ветеринар или гарантиран од овластен орган или до датумот на истекување на вакцината, во зависност од тоа која дата е порано / The certificate is valid for four months after signature by the official veterinarian or endorsed by the competent authority, or until the date of expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever is earlier. 4. Овој сертификат мора да биде придружуван од дополнителна документација или нивна заверена копија која вклучува: детали за идентификација на животното кое патува, детали за вакцинација и резултати од серолошки тестови / This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof, including the identification details of the animals concerned, vaccination details and the result of the serological test. 	
(*) Прецртај тоа што не одговара (*) Delete as applicable	